

Д-р Милица ГРУЈОСКА
М-р Васил ПАПАЗОВ

ГАБИ, ПРЕДИЗВИКУВАЧИ НА ОБОЈУВАЊЕ НА ФУРНИРСКИ ТРУПЦИ, УВЕЗЕНИ ОД АФРИКА

1. ВОВЕД

Во текот на 1980 година, за потребите на РО „Страшо Пинциур“ од Кавадарци, увезени се фурнитрски трупци од егзотичните видови дрвја, кото и ангре.

По покана од истоимената организација, во јули 1980 година извршен е увид на здравствената состојба на споменатите фурнитрски трупци, како и на материјалот добиен од нив во пиланата,

2. МЕТОД НА РАБОТА

На пиланското складиште, каде што биле складирани трупците, извршен е нивни преглед, како и на материјалот добиен при преработката.

Со цел да се утврдат причинителите за лошата здравствена состојба на ова егзотично дрво, земен е материјал за лабораториско испитување. Материјалот е земен од сите примероци.

Во лабораторија вршено е првот микроскопирање на досесинот материјал, а потоа изолација на чисти култури на ПДА подлога.

3. РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТАТА


По извршениот микроскопски преглед на собраниот материјал од видот кото, кој е многу повеќе нападнат од габи кои вршат обојување на дрвото, детерминирани се 5 вида габи, со помал или поголем интензитет на напад.

Целата должина на фурнитрскиот трупец е покриена со бел мицелиум. Со изолација на чисти култури, на ПДА подлога, добиена е култура од габата *Fusarium spp.*



Сл. 1. *Fusarium* spp во култура

Земен е материјал и од челата на трупите, како и од други места, каде што имало знаци за напад од габи. По извршената изолација на чисти култури, добиена е габата *Penicillium* spp., која врши зелено обојување.




Сл. 2. *Penicillium* spp во култура

Во конексија со овие две габи, во нешто помал интензитет, детерминирана е и габата *Trichothecium roseum* (Bull.) Лин. Детерминацијата е извршена врз база на градбата на плодните тела, односно репродуктивните органи. Со своето дејствување, габата врши површинско розово обојување на дрвото.


Многу позначајно обојување на егзотичното дрво кото вршат габите *Alternaria* spp. и *Cladosporium herbarum* (Лин.) Фр. И двете габи вршат мрко обојување на дрвото. Вршена е и изолација на мицелиумот од овој дел од дрвото, кое е нападнатото и каде што процесот на обојувањето е евидентен.

Габата *Alternaria* spp. не навлегува длабоко во дрвото, по-веке е наоѓана по челата на трупците, а во зависност од степенот на нападот и по другите делови.



Сл. 3. *Alternaria* spp. во култура

Cladosporium herbarum (Link) Fr., како причинетел на темна мов и габа која врши обожување на дрвото, многу интензивно се развива и за разлика од други видови кои одат во конексија со неа, продира во трупците и до 20 см. Со ваквото дејствување на *C. herbarum*, редуцирана е вредноста на нападнатото дрво за околу 30%.



Сл. бр. 4. Фурнитир од егзотично дрво кото-нападнато од габите *Alternaria* spp. и *Cladosporium herbarum*. (Link) Fr.

На одделни делови на трупците на дрвото кото, како конексија најчесто доаѓа со *Penicillium* spp. видови, или со *Alternaria* spp.

Фунирските трупци од егзотичното дрво анегро, не биле до таа мера нападнати со габи, предизвикувачи на обоеноста. Но, и нивната здравствена состојба не била добра.

Овој вид егзотично дрво било многу испукано по целата должина на трупците, така што и од таа гледна точка не можело да биде целосно искористено.

4. ЗАКЛУЧОК

1. Каде фурнитурските трупци од егзотичните видови дрва кото и анерге, увезени од Африка, при прегледот на теренот и во лабораторија на донесениот материјал, детерминирани се 5 вида габи, кои вршат обојување на дрвото:

1. *Penicillium spp.*
2. *Alternaria spp.*
3. *Trichothecium roseum (Bull) Link*
4. *Cädadosporium herbarum (Link) Fr.*
5. *Fusarium spp.*

2. Габата *Fusarium spp.* покрива главно цел трупец по површината, не навлегува во дрвото, па од таа гледна точка не ѝ се придало поголемо значење. Со неа во конексија биле габите *Penicillium spp.* и *Alternaria spp.* И овие две габи дејствуваат површински, како и габата *Trichothecium roseum (Bull) Link*.

3. Од сите 5 вида габи, единствено габата *Cladosporium herbarum (Link Fr.)* при одредена температура и висока влага, кои владееле при транспортот или местото од каде што биле увезени, се развивала не само површински, туку навлегувала и во дрвото, во трупците на егзотичниот вид — кото.

Оваа габа, со своето дејствување, ги оптетила трупците, така што нивната вредност е намалена за околу 30%.

4. Техничката вредност на трупците од видот анерге е намалена, исто така, покрај другите причини (инсекти) и поради испукноста по целата должина.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zimmermann V. G., 1974. Untersuchungen über Art und Ursachen von Verfärbungen an Bergahorn — Stammholz (*Acer pseudoplatanus L.*) Hamburn und Berlin 1974.
2. Крстић М., 1962. Защита дрвета II део проузрокувачи трулежи и обояености дрвета. Београд, 1962
3. Sorauer P. 1932. Handbuch der Pflanzen Kransheinten; Band III. Teil II. Berlin, 1932.
4. Ушчуплић М., Лазаров В., 1974. Проузрокувачи трулежии обояености букве у Босни и Херцеговини са посебним освртом на сузбијање гљиве *Cladosporium herbarum (Link) Fr.*

S u m m a r y

FUNGUS WHICH ARE CAUSING THE COLOURING OF FURNUTURE TRUNKS IMPORTED FROM AFRICA

M. Grtjoska — V. Papazov

Furniture trunks from exotic kinds of trees as are K O T O and A N E G R E, imported from Africa, during the observation of the terrain on the sow's place at the Combinat of Kavadarci as well as in the laboratory of the Faculty of Forestry — Skopje, on the brought material were determinated five kinds of fungus which doa colouring on the wood.

Those are:

1. *Fusarium* spp.
2. *Penicillium* spp.
3. *Alternaria* spp.
4. *Trichothecium roseum* (Bull.) Link.
5. *Cladosporium herbarum* (Link.) Fr.

The fungus *Fusarium* spp. is covering already the whole trunk by the surface, without an entering into wood, therefore it has not a great considerance. In the conection with this fungus were fungus *Penicillium* spp., *Altrnaria* spp. and *Trichothecium roseum* (Bull.) Link. also. All these three fuiqus, are doing a colouring autwardly and there is not the big economical importance.

From these five kinds of fungus except *Cladosporium herbarum* (Link.) Fr. are develope on the wood not only autwardly but those entered inside in trunks of the exotic kind K O T O, under the conditions of the suitable temperature and high humidity, wich been presented since the its transportation from place to place.

This fungus with its influence has damaged truks, thus, their value is less for about 30%.

The technical value of trunks at the kind A N E G R E also is reduced by the reason of the splitting by the length.